

Друштво за ревизија
ПКФ ЕФП ДОО
Бр. 08-1914
11.03 2025 год.
СКОПЈЕ

**Агенција за регулирање на железничкиот сектор,
Скопје**

**Финансиски извештаи и Извештај на
независниот ревизор**
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2024 ГОДИНА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР
AGJENCIA PER RREGULLIMIN E SEKTORIT HEKURUDHOR
Скопје-Shkup

Примено: Pranuar me:	13. 03. 2025		
Org. Един. Nësia Org.	Број: Numër:	Прилог: Shkicë:	Вредност: Vlerë:
05-	71/1		

Март, 2025

Содржина

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	2
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2024	4
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ	4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА СРЕДСТВАТА, ОБВРСКИТЕ И ФОНДОВИТЕ	5
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ.....	6



До

Раководството и Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, Скопје (во понатамошниот текст Агенцијата), кои вклучуваат финансиски извештај за средствата, обврските и фондовите на ден 31.12.2024 година и биланс на приходи и расходи за периодот кој што завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации во Република Северна Македонија и за интерна контрола којшто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи во сите значајни аспекти даваат вистинита и објективна слика за финансиската состојба на 31.12.2024 година и приходите и расходите за годината која завршува на тој ден во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации во Република Северна Македонија.

Скопје, 11.03.2025 година

За ПКФ ЕФП ДОО

Овластен ревизор кој ја вршел
ревизијата

Миов Николаки



Управител

Николаки Миов



**ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА
ЗАВРШУВА НА 31.12.2024**
Агенција за регулирање на железничкиот сектор, Скопје

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

	белешки	2024 во илјади денари	2023 во илјади денари
Приходи		<u>18.060</u>	<u>19.013</u>
Приходи од услуги	(4)	5.241	7.497
Пренесен дел од вишокот на приходи		12.819	11.516
Расходи		<u>(5.856)</u>	<u>(6.129)</u>
Материјални расходи и услуги	(5)	(620)	(628)
Други расходи	(6)	(2.025)	(2.397)
Плати и надоместоци од плати	(7)	(3.211)	(3.104)
Приходи над одливи пред оданочување		<u>12.204</u>	<u>12.884</u>
Данок на вкупен приход		(42)	(66)
Нето приходи над расходи		<u>12.162</u>	<u>12.817</u>

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Управниот Одбор на Агенцијата со одлука бр 02-56/1 од 26.02.2025 година.

За Агенција за регулирање на
железничкиот сектор, Скопје



Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА СРЕДСТВАТА, ОБВРСКИТЕ И ФОНДОВИТЕ

	белешки	2024 во илјади денари	2023 во илјади денари
<u>СРЕДСТВА</u>			
Нетековни средства	(8)	238	623
Материјални средства		238	623
Тековни средства		12.692	14.839
Пари и парични еквиваленти	(9)	12.671	12.746
Побарувања за годишна такса	(10)	0	2.072
Останати побарувања и АВР	(11)	21	21
Вкупно средства		<u>12.931</u>	<u>15.462</u>
<u>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</u>			
Извори на деловни средства	(12)	238	623
Деловен фонд		159	438
Ревалоризациона резерва		79	185
Тековни обврски		531	2.020
Обврски спрема добавувачи	(13)	155	165
Обврски спрема државата	(14)	42	65
Останати краткорочни обврски	(15)	333	218
ПВР	(16)	0	1.572
Дел од вишокот на приходи за пренос во наредната година		12.162	12.819
Вкупно извори на средства и обврски		<u>12.931</u>	<u>15.462</u>



За Агенција за регулирање на
железничкиот сектор, Скопје

Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Општи податоци

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор (во понатамошниот текст: Агенцијата) е основана согласно член 4 став 1 од Законот за Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги (Сл. Весник на РМ бр. 7 од 15.01.2008 година) со првичен назив “Агенција за регулирање на пазарот на железничките услуги” како самостојно и непрофитно правно лице со јавни овластувања утврдени со Законот за железничкиот систем (Сл. Весник број 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16, 64/18, 302/20 и 253/23).

За периодот на кои се однесуваат финансиските извештаи Агенцијата работите од својот делокруг ги извршува во согласност со Законот за железничкиот систем и Статутот на Агенцијата.

Во својата работа и при донесување на одлуки во рамките на своите овластувања, Агенцијата е независна од други државни органи или други јавни правни лица или трговски друштва што вршат дејност од областа на железничките услуги.

Агенцијата за својата работа одговара пред Собранието на РСМ.

Основната дејност на Агенцијата согласно Законот за Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги е:

- Обезбедување увид и непристрасно извршување на дејностите во железничкиот превоз, кои се вршат како услуги од јавен превоз
- Транспарентно и недискриминаторско работење на управителот на инфраструктурата и железничкиот превозник.

Надлежностите на Агенцијата се утврдени согласно член 97 од Законот за железничкиот систем (Сл. Весник број 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16, 64/18, 302/20 и 253/23).

Целосен назив на субјектот: Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, Скопје

Седиште: Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 52-1/4, Скопје,

ЕДБ: 4080009501060

ЕМБС: 6458807

Овластено лице: Боре Еркечов

Претежна дејност: 84.13 Управување и давање помош за поуспешно деловно работење

Организационен облик: 04.1 - агенција

Датум на основање: 01.01.2009

Раководство

Органи на Агенцијата согласно член 100 од Законот за железнички системи (Сл. Весник број 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16, 64/18, 302/20 и 253/23) се Управен одбор и директор на Агенцијата. Согласно член 101 став 1 од Законот за железнички системи Управниот одбор се состои од три члена од кои еден е претседателот на Управниот одбор. До 03.09.2024 членови на Управниот одбор беа Раде Лазаревски како претседател и Ангел Наковски и Бујар Зеңдели Гафури како членови. Со Одлука донесена на 12.11.2024 (Сл. Весник број 230/24) Собранието на Република Северна Македонија ги именува новите членови на Управниот одбор: Нена Трајановска како претседател и Симона Симоска Ефремовска и Бурим Мемешки како членови.

Директор и лице овластено за застапување на Агенцијата: Боре Еркечов

Средствата за работа на Агенцијата се обезбедуваат од:

- годишна такса за регулирање на пазарот на железнички услуги,
- сопствени средства,
- донации и заеми и
- други средства.

2 ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации и Правилникот за сметководството за непрофитните организации.

Финансиските извештаи се засновани на сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции и на претпоставката за континуитет. Финансиските извештаи се подготвени во согласност со усвоените сметководствени политики обелоденети во белешката три.

Функционална валута на Агенцијата е македонскиот денар.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари и се изготвени врз основа на податоците од работењето за годината кој завршува на 31.12.2024 година споредени со податоците за годината која завршува на 31.12.2023.

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се следните:

3.1 Признавање на приходи

Приходите се признаваат според сметководственото начелото на модифицирано настанување на деловни промени односно трансакции. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположиви кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покритие на обврските од тој пресметковен период.

Приходите од камати се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот принос на средства.

3.2 Признавање на расходи

Расходите се признаваат според сметководственото начелото на модифицирано настанување на деловни промени односно трансакции, односно се признаваат во пресметковниот период во кој што настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

3.3 Капитални расходи

Капиталните расходи се признаваат кога набавените средства ја зголемуваат очекуваната идна економска полезност од нематеријалните средства. Капиталните расходи се евидентираат кога се набавуваат фиксни средства или истите се доработуваат со што се додава вредност на веќе постоечките фиксни средства. Истите се евидентираат како средство во билансот и се евидентираат во деловниот фонд на Агенцијата.

3.4 Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен стретман на курсните разлики

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, се извршува по средниот курс важечки на денот на билансот на состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2024 е следна:

Валута	2024 МКД	2023 МКД
1 ЕУР	61,495	61,495

3.5 Недвижности, постројки и опрема

Едно средство се признава како опрема кога е сигурно дека субјектот го поседува истото и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и работи);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци на монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.

Вредноста на средствата до 300 евра во денарска противвредност се евидентира како ситен инвентар.

Пресметката на амортизација е според праволиниска метода на отпис според пропишаните годишни стапки на амортизација за 2024 година се следните:

Опис	2024	2023
Компјутери и останата опрема	14-20%	14-20%
Мебел	10%	10%

3.6 Побарувања

Побарувањата се признаваат според пресметаните договорни износи кои произлегуваат од деловните трансакции, согласно законските прописи.

3.7 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од паричните средства во благајна, на трансакциски сметки, до тримесечни депозити во банки, паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а во странска валута во денари според курсот на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

3.8 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

3.9 Фондови и резерви

Фондовите претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Агенцијата, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените средства. Акумулираната добивка се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите нераспоредени добивки до денот на билансот на состојба. Непокриената загуба се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите непокриени загуби до денот на билансот на состојба.

3.10 Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Агенцијата врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. Агенцијата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Агенцијата е обврзана да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на двемесечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Агенцијата нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментот е мала.

3.11 Данок на добивка

Со 31.12.2024 секој организационен облик на организација и друга форма на здружување, регистрирани согласно со Законот за здруженија и фондации стануваат обврзници за пресметување и плаќање данок на вкупен приход, доколку вкупниот годишен приход од стопанската дејност е поголем од 1.000.000 денари. Основа за пресметување е вкупниот годишен приход од стопанската дејност намален за 1.000.000 денари по стапка од 1%.

4 ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ

Опис	во илјади денари	
	2024	2023
Годишна такса	4.811	7.497
<i>Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД Скопје</i>	3.839	6.066
<i>Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје</i>	972	1.431
Издавање дозвола за вршење јавен железнички превоз	430	0
Вкупно	5.241	7.497

Согласно чл.108/1 од Законот за железнички системи дел од средствата за вршење на дејноста се обезбедуваат од годишна такса за регулирање на пазарот од управителите на инфраструктурата и превозниците, односно Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД Скопје и Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје.

Основица за пресметување на годишната такса е 1.5% од остварениот годишен надомест за користење на железничката инфраструктура од минималниот пакет на услуги и пристапот по пруга до услужните објекти (чл.108/4).

Приход од наплатената годишна такса од Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД Скопје во износ од 3.839 илјади денари се однесува на дел од такса за 2023 и такса за 2024 година.

Во 2024 година, Агенцијата има евидентирано приходи од издавање на дозвола за вршење јавен железнички превоз во железничкиот сообраќај на железничката мрежа во износ од 430 илјади денари.

5 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ

Опис	во илјади денари	
	2024	2023
Потрошени материјали	141	138
Потрошена енергија	134	110
Одржување на средствата	6	6
Останати материјални расходи	339	374
Вкупно	620	628

6 ДРУГИ РАСХОДИ

Опис	во илјади денари	
	2024	2023
Провизија платен промет	24	26
Премии за осигурување	21	14
Дневници за службено патување и патни трошоци	77	524
Надоместоци на трошоци за вработените	267	235
Интелектуални и други услуги	625	531
Обуки	3	8
Надоместок за УО	793	859
Истражување на пазарот	72	72
Консултантски услуги	143	128
Вкупно	2.025	2.397

7 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА

Износот на вкалкулирани плати за 2024 година изнесува 3.211 илјади денари (2023: 3.104 илјади денари).

Опис	во илјади денари	
	2024	2023
Нето плати	2.108	2.042
Даноци и придонеси од плата	1.103	1.062
Вкупно	3.211	3.104

Платите и надоместоците на вработените се пресметани и исплатени во согласност со Правилникот за плати и други надоместоци на вработените во Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор и Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платата на вработените во Агенцијата. Бројот на вработени на 31.12.2024 е 3 лица (2023: 3 лица).

8 НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Почетната состојба, промените во текот на 2024 година и состојбата на нетековните средства на 31.12.2024 е следна:

Опис	Опрема	Канцелариски мебел	во илјади денари	
			Вложување во недвижности	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба со 01.01.2024	1.855	1.060	5.180	8.095
Зголемувања во текот на годината	0	0	0	0
Ревалоризација на средства	98	56	275	429
Состојба со 31.12.2024	1.953	1.116	5.455	8.524
Состојба со 01.01.2023	1.855	1.060	5.180	8.095
Зголемувања во текот на годината	0	0	0	0
Ревалоризација на средства	0	0	0	0
Состојба со 31.12.2023	1.855	1.060	5.180	8.095
Акумулирана исправка на вредноста				
Состојба со 01.01.2024	(1.537)	(1.051)	(4.884)	(7.472)
Трошок за годината-аморт.	(98)	(3)	(296)	(397)
Равалоризација на исправка	(87)	(56)	(275)	(418)
Состојба со 31.12.2024	(1.722)	(1.110)	(5.455)	(8.287)
Состојба со 01.01.2023	(1.430)	(1.046)	(4.378)	(6.854)
Трошок за годината-аморт.	(107)	(5)	(506)	(618)
Равалоризација на исправка	-	-	-	-
Состојба со 31.12.2023	(1.537)	(1.051)	(4.884)	(7.472)
Состојба со 31.12.2024	231	7	0	238
Состојба со 31.12.2023	318	9	296	623

Врз основа на Одлука на Владата на Република Северна Македонија од 19.05.2009 година на Агенцијата и е дадено право на користење на имот деловен простор со површина од 180 м2 по имотен лист бр.9162 во сопственост на Република Северна Македонија. Имотот е евидентиран вонбилансно во книгите на Агенцијата.

9 ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Опис	во илјади денари	
	2024	2023
Денарски сметки во банка	12.671	12.741
Денарска благајна	-	5
Вкупно	12.671	12.746

10 ПОБАРУВАЊА ЗА ГОДИШНА ТАКСА

Согласно чл.108/1 од Законот за железнички системи дел од средствата за вршење на дејноста се обезбедуваат од годишна такса за регулирање на пазарот од управителите на инфраструктурата и превозниците. Истите се должни двапати годишно најдоцна до 31 март и 30 септември на сметката на Агенцијата да ја платат таксата.

Годишната такса за регулирање на пазарот на железничките услуги за 2024 година на 15.03.2024 е утврдена на износ од 3.239 илјади денари. Со 30% од утврдениот износ е задолжена ЈП Ж РСМ -Скопје, а со 70%, е задолжена ЖРСМ Транспорт АД-Скопје.

Агенцијата на 31.12.2024 година нема побарувања за годишна такса (2023: 2.072 илјади денари).

11 ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И АВР

Опис	во илјади денари	
	2024	2023
Побарувања од државата за повеќе платени даноци и придонеси	21	21
Вкупно	21	21

12 ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА

Опис	во илјади денари		
	Деловен фонд и ревалоризациона резерва	Резервен фонд	Вкупно
Состојба 01.01.2024	438	185	623
Амортизација на материјални и нематеријални средства	(279)	(118)	(397)
Набавка на основни средства	-	-	-
Ревалоризација на материјални и нематеријални средства	-	12	12
Состојба со 31.12.2024	159	79	238
Состојба со 01.01.2023	872	370	1.242
Амортизација на материјални и нематеријални средства	(434)	(185)	(618)
Набавка на основни средства	-	-	-
Ревалоризација на материјални и нематеријални средства	-	-	-
Состојба со 31.12.2023	438	185	623

13 ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Опис	во илјади денари	
	2024	2023
Добавувачи	78	93
Надоместоци на членови УО	77	72
Вкупно	155	165

14 ОБВРСКИ СПРЕМА ДРЖАВАТА

Опис	во илјади денари	
	2024	2023
Обврски за данок на добивка	42	65
Вкупно	42	65

15 ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Опис	во илјади денари	
	2024	2023
Обврски за плати	333	218
Вкупно	333	218

Обврските за плата се однесуваат на платата за декември 2024. Истите се исплатени во рамките на законскиот рок, на 02.01.2025 година.

16 ПАСИВНИ ВРЕМЕСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Заклучно со 31.12.2024 Агенцијата нема пасивните временски разграничувања (2023: 1.572 илјади денари).

17 ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД

На 31.12.2024 година основа за пресметување на данокот е вкупниот годишен приход од стопанската дејност намален за 1.000.000 денари по стапка од 1%.

	2024	2023
Вкупни приходи од стопанска дејност	5.241	7.497
Намалување на приходот согласно чл.4а од Законот	(1.000)	(1.000)
Даночна основа	4.241	6.497
Годишен данок на вкупен приход 1%	42	65

18 НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

Агенцијата смета дека не постојат потенцијални обврски во смисла на судски спорови каде истото е тужено од страна на други субјекти, ниту пак има дадено гаранции за други друштва.

19 НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Нема настани по датумот на билансот на состојба кои треба да бидат обелоденети во овие финансиски извештаи.